

ФЕВРУАРСКИ ПРОДОЛЖЕН ИСПИТЕН РОК

Се известуваат студентите дека февруарски продолжен испитен рок ќе се организира во периодот од **15.03.2021-26.03.2021**.

Уплата и пријавување на испитите ќе се врши во периодот од **09.03.2021** до **12.03.2021** **година**.

Пријавувањето ќе се врши преку е-системот за пријавување по електронски пат, или преку вибер 070 345 999, или преку електронска пошта на следниве референти:

Факултети:

Правни и политички науки - daniela.bozinovska@fon.edu.mk
Економски науки- zana.gorgievska@fon.edu.mk
Информатика -evgenija.ivanovska@fon.edu.mk
Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@fon.edu.mk
Факултет за странски јазици-meriem.mustafce@fon.edu.mk
Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk
Спортски менаџмент- meriem.mustafce@fon.edu.mk
Архитектонски факултет- daniela.spirovska@fon.edu.mk

Уплатата за испит изнесува 1510 МКД. Студентите сите испити да ги уплаќаат збирно. Ако уплаќа друг во име на студентот, во цел на дознака да се напише број на индекс на студентот. Студентите што имаат повеќе индекси, да го пишуваат новиот индекс.

Студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка- 300-000-003-207-729.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на следната e-mail адреса: studenti@fon.edu.mk.

Напомена: Испитите ќе се одржуваат со физичко присуство во просториите на Универзитетот *почитувајќи ги строгите мерки за COVID-19*.

FEBRUARY EXTENDED EXAM PERIOD

Students are informed that the February extended exam session will be organized in the period from 15.03.2021 – 26.03.2021.

Payment and registration for the exams will be made in the period from 09.03.2021 – 12.03.2021.

The registration will be done through the e-application system by electronic means, or via viber 070 345 999, or by e-mail to the following officers:

Schools:

Law and political science – daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Economic science – zana.gorgievska@fon.edu.mk

Informatics – evgenija.ivanovska@fon.edu.mk

Design and multimedia – evgenija.ivanovska@fon.edu.mk

Faculty of foreign languages – meriem.mustafce@fon.edu.mk

Detectives and security – daniela.spirovska@fon.edu.mk

Sports management – meriem.mustafce@fon.edu.mk

Architecture – daniela.spirovska@fon.edu.mk

The payment for an exam is 1510 MKD. Students pay all exams collectively. If another pays on behalf of the student, write the student's index number for remittance purposes. Students who have multiple indexes, write the new index.

Students with unpaid tuition will not be able to take the exam.

Depositor Komercijalna Banka – 300-000-003-207-729

You can check your finances in the accounting service, at the following e-mail address: studenti@fon.edu.mk.

Note: The exams will be conducted in the physical presence at AUE campus *following strict COVID-19 protocols*.